



– Сектор за правни работи–

Архивски број: 03-12213/1
Датум: 23-11-2022

Друштво за производство, трговија и услуги
ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Бр. 0304-2770
23.11.2022 год.
Пласница

ДОГОВОР

за јавна набавка на стоки – гориво за службените моторни возила и масло за
горење (Дел 2: Масло за горење)

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
2. Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница, со седиште на Бул. „Партизански одреди“ бр.104 (Карпош 3) во Скопје, претставувано од Божанка Грозданова во својство на управител, во понатамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка и испорака на масло за горење – Екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1) за потребите на Министерството за финансии, во вкупна максимална количина до 31.574 литри, а по спроведена поедноставена отворена постапка за јавна набавка, по оглас бр.17156/2022.

Испораката на предметот на овој договор ќе се врши sukcesивно во период од 12 (дванаесет) месеци и тоа во следниве градови каде има Подрачни одделенија и Трезорски канцеларии на Министерството за финансии во: Битола, Валандово, Винаца, Гостивар, Демир Хисар, Кичево, Крива Паланка, Крушево, Кратово, Неготино, Охрид, Свети Николе, Тетово, Штип и во Гази Баба, и тоа во се според списокот за распределба на количините кој е даден како Прилог кон овој договор и е негов составен дел.

Количината од став 1 на овој член е максимална и договорниот орган нема обврска да ја набави целата количина за време на важењето на договорот.



– Сектор за правни работи–

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Единечната цена на масло за горење ќе се утврдува според единечните цени што се во важност на денот на испораката определени од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија, без пресметан данок на додадена вредност.

При фактурирањето испорачаното масло за горење ќе се пресметува според единечните цени што се во важност на денот на испораката. Како ден на испорака се смета денот кој е впишан во документот за испорака или испратница.

Цената од став 1 на овој член ги вклучува и транспортните трошоци за масло за горење и трошоците за утовар/истовар до Подрачните одделенија на Министерството за финансии, односно до Одделенијата за првостепена управна постапка на Управата за имотно правни работи и Трезорските канцеларии на Министерството за финансии.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 2.600.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност.

На износот од став 4 на овој член се пресметува данок на додадена вредност кој изнесува 468.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 3.068.000,00 денари со пресметан данок на додадена вредност.

III. РОК И НАЧИН НА ИСПОРАКА

Член 3

Носителот на набавката е должен, маслото за горење предмет на овој договор да го испорачува сукцесивно според потребите на договорниот орган, а по претходно доставени писмени порачки, во кои е определена количината, местото на испораката на маслото и рокот за испорака, потпишани од овластено лице и заверени од договорниот орган.

Рокот за испорака на маслото - предмет на овој договор е до 2 (два) календарски денови за локациите во Скопје и до 5 (пет) календарски денови за локациите во другите градови, сметано од денот на добивањето на писмената порачка од договорниот орган.

Во случај на доцнење со испорака од страна на носителот на набавката, договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна – пенали.

Договорната казна се определува во висина на 0,5% од вредноста на неиспорачаното масло за горење, за секој ден задоцнување.



– Сектор за правни работи–

Член 4

Носителот на набавката е должен маслото за горење да го испорача до Подрачните одделенија на договорниот орган наведени во член 1, став 2 од овој договор.

Испораката на маслото за горење се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката.

Испратницата ја издава носителот на набавката и истата треба да биде потпишана со цело име и презиме од страна на претставниците на двете договорни страни во моментот на примопредавањето на маслото за горење, со внесување на точно испорачаната количина на масло за горење.

Член 5

Испораката на маслото за горење се врши во согласност со динамиката на испораката и писмената порачка определена од страна на договорниот орган и во рокот утврден во член 4, став 2 од овој договор.

Секоја поединечна испорака од страна на носителот на набавката ќе се врши со цистерни кои имаат дигитален мерач за утврдување на точно истоварената количина, со запазување на стандардите за транспорт на нафтени деривати.

IV. КВАНТИТЕТ И КВАЛИТЕТ НА НАБАВЕНОТО И ИСПОРАЧАНОТО МАСЛО

Член 6

Квантитативен и квалитативен прием на испорачаното масло за горење врши договорниот орган при примопредавањето со документ (испратница) за прием на маслото за горење потпишан од двете договорни страни.

Квалитетот на маслото за горење носителот на набавката го потврдува со доставување на увид сертификат за квалитет на претставникот на договорниот орган кој е задолжен да ја прими порачаната количина во согласност со Правилникот за квалитет на течни горива.

Член 7

Договорниот орган доколку се сомнева за квалитетот на маслото за горење до носителот на набавката најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на пристигнувањето на неистовареното возило ќе достави приговор.

4/1501
2
3
1

6/1501



– Сектор за правни работи–

Носителот на набавката е должен во рок од 3 (три) дена да преземе мерки за отстранување на недостатоците односно решавање на приговорот и за истото веднаш да го извести договорниот орган.

Доколку приговорот не биде прифатен од страна на носителот на набавката, тогаш заеднички примерок од рекламираното масло за горење ќе се анализира од овластена контролна лабораторија која спогодбено ја определуваат двете договорни страни.

Резултатите од оваа контролна лабораторија се меродавни за двете договорни страни.

Доколку се констатира отстапување од декларираниот квалитет во сертификатот за квалитет, трошоците за испитувањето кое е неопходно да се изведе заради несоодветниот квалитет, паѓаат на товар на носителот на набавката.

V. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 8

Плаќањето ќе се врши по секоја извршена испорака на маслото за горење, а врз основа на испоставена фактура од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган ќе го изврши плаќањето за испорачаното масло за горење во рок до 30 календарски денови сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган.

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложува придружен документ (испратница) потпишана со цело име и презиме од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката, со која се потврдува приемот на маслото за горење и потврда (фискална) од дигитален мерач.

Договорниот орган ќе ги одбие казнените пенали од фактурата на носителот на набавката доколку има задоцнување со испораката.

VI. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на договорните страни.

Член 10

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.



– Сектор за правни работи –

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 11

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата од договорната страна која не ги исполнила своите обврски од договорот.

Член 12

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Во случај на 2 (две) последователни неиспораки, договорниот орган има право, по претходно доставено писмено известување до носителот на набавката за испорака, по дополнително оставениот рок од 48 (четириесет и осум) часа, да го раскине договорот за набавка и испорака на масло за горење – екстра лесно (ЕЛ-1).

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во рокот утврден со овој договор или не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може еднострано да го раскине договорот.

Доколку дојде до еднострано раскинување на договорот поради неисполнување на обврските од Договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.



– Сектор за правни работи–

Член 13

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.

VII. ВИША СИЛА

Член 14

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна кон друга за губитокот, повредата или неизвршувањето на одредбите на овој договор кои се предизвикани од виша сила дефинирана со Закон.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови од поголеми размери и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради настанување на виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата



– Сектор за правни работи –

страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

VIII. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Времетраењето на договорот е 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишување од двете договорни страни.

Во случај на искористување на максималната количина на маслото за горење или вредносно исполнување на договорот од член 2 на овој договор пред истекот на периодот од 12 (дванаесет) месеци, Договорот престанува да важи.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со склучување на анекс на договорот, согласно со Законот за јавните набавки.

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и другите позитивни законски прописи.

Член 17

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.



– Сектор за правни работи–

Член 18

При секоја обработка на личните податоци во текот на реализацијата на овој договор, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Член 19

Овој договор е склучен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна.

Договорен орган:
Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Dr. Fatmir Besimi
Министер за финансии



Носител на набавката
Друштво за производство, трговија и
услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз
ДООЕЛ с.Пласница Пласница

Божанка Грозданова
Управител



Изработил: Илија Накевски
Контролирал: Даниела Јанкова
Елизабета Калачоска
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Согласен: д-р Јелена Таст



– Сектор за правни работи –

Прилог кон Договор:

Распоред на количини на масло за горење по Подрачни одделенија на МФ за 2022/2023 година		
Р.Б	Подрачни одделенија	Количина во литри
1	Битола	2800
2	Валандово	1000
3	Виница	1747
4	Гостивар/УИПР	2500
5	Тетово/УИПР	2420
6	Тетово/Трезорска	1000
7	Демир Хисар	386
8	Крива Паланка	660
9	Кичево	3000
10	Крушево	1000
11	Штип	1781
12	Кратово	1080
13	Неготино	3000
14	Охрид	3500
15	Свети Николе	1200
16	Гази Баба	4500
Вкупно		31.574

